



# IP Home & Office Паметен Дом





Надевајќи се на долгорочна и квалитетна соработка со вашата компанија, ви ги нудиме нашите системи и услуги за паметна автоматизација на домовите и деловните простории

### **Зошто IP Home & Office:**

- Имаме квалитетни системи со ниска цена
- Нудиме решение клуч на рака
- Решението не бара измени на постојната и планираната електрична инсталација
- Даваме 5 годишна гаранција и одржување
- Системите имаат развојна компонента

### **Добивка од вградените системи:**

- Објектите со вградени IP HOME системи добиваат статус ПАМЕТНИ ОБЈЕКТИ
- Се зголемува енергетската ефикасност на објектите
- Се намалува опасноста од пожар и крајби
- Се добива комодитет плус во функционалноста на објектите

# Повеќе за нас

Развојот и имплементирањето на интелигентни системи за домовите и компаниите се целосен новитет во регионот.

Главна дејност на нашата компанија претставува инсталирање на интелигентни системи во домовите, деловните простории и угостителски објекти и нивна онлајн синхронизација со вашите уреди (смартфон, таблет, компјутер).

Примената на овие системи ги сведува шансите за пожар предизвикан од електрична инсталација речиси на нула. Со нашите уреди може да ја следите работата на електричните уреди во домаќинството. Исто така ви се овозможува вградување на безбедносни сензори кои директно се поврзани со интелигентен систем во вашиот дом. Со примена на нашите системи ризикот за било каква штета во вашиот дом е сведен на минимум.

Единствени на пазарот нудиме можност за адаптација на уредите кон IP платформата со што би се олеснило нивното функционирање, а воедно и би се усогласиле во интелигентниот систем со што се овозможува директно онлајн поврзување со корисникот. Оттука и доаѓа името на нашата компанија IP Home & Office.



# Интелегентни објекти: ЖЕЛБА или ОБВРСКА ?

Како до зголемување на енергетската ефикасност?

ENERGY SAVING



- ◇ Еден проверен и едноставен начин е преку имплементација на системи за автоматизација и контрола на потрошувачката, без модификација на електричната инсталација или замена на постоечките потрошувачи
- ◇ Испитување „Паметни згради: Користење на паметни технологии за заштеда на електрична енергија во постоечки згради“ кое што го направил Американскиот совет за економија покажува дека паметната автоматизација овозможува до 25% заштеда на електрична енергија

# Безбеден објект, канцеларија, локал, погон, дом?

- Според податоците од европското здружение за заштита од пожар, 25 % од пожарите во Европа се случуваат поради електрични дефекти.
- Резултат од овие пожари се 4000 смртни случаи секоја година, 70 000 хоспитализирани во болница и материјална штета од преку 126 милијарди евра
- Статистичките податоци покажуваат висок ризик од смртни случаи како резултат од употреба на електрични уреди кои предизвикале пожар или струен удар




# Пожари и кражби во Скопје

- Според статистичките податоци на БППЗ бројот на пожари се зголемува, за разлика од минатите години. Во 2016 година се регистрирани вкупно 1117 интервенции во текот на целата година, во 2017 се регистрирани 1622 интервенции, додека во 2018 имаше 1264 интервенции за цела година
- За првата половина од 2019 година, Бригадата за противпожарна заштита на Град Скопје интервенирала на 1225 случаи
- Според статистиката, од 2015 до 2017 година во земјава во просек се случувале над 10.500 тешки кражби, од кои 70% се во Скопје
- Статистиката на МВР покажува дека од 1 јануари до 31 март 2018 биле извршени 700 тешки кражби во станбени објекти на целата територија на Македонија. Од нив на подрачјето на СВР Скопје евидентирани се 19 кривични дела кражби и 483 тешки кражби извршени во станови и куќи





IP Home & Office креира професионални решенија за 'оживување' и 24 часовна контрола на вашиот дом каде и да сте во светот со 5 годишна гаранција:



Сте тргнале на одмор сте заборавиле да го исклучите светлото во ходникот, со еден клик тој проблем е решен




Итно заминавте на долготрајно службено патување и сакате да проверите кои уреди се вклучени и дали има проблеми со вашата електрична мрежа, имајте го тоа на дланка, на вашиот таблет



Вклучете ја греалката или бојлерот дури сте на пат кон дома



Отворете ја влезната врата на вашата зграда или рампа на паркинг од вашиот мобилен



Отворете ја вашата врата со еден клик



Дознајте на вашиот телефон дека вашето мало дете станало и се движи низ домот со помош на сензори за движење кои преку интелигентниот систем веднаш ќе алармираат



Со еден допир на вашиот телефон исклучете ја забравената пегла





# IP Home & Office

## Основен пакет

- ◆ Контролирајте 8 комбинации од уреди: греење, ладење, светилки, бојлери, штекери, шпорети и други електрични уреди
- ◆ Вкупна максимална моќност 96KW
- ◆ Поврзете до 3 сензори со нашиот систем и добијте комплетен алармен систем со известувања на вашиот мобилен
- ◆ Вклучен сензор за провала на влезна врата



ДОМОФОН



ШПОРЕТ



ГРЕЕЊЕ



ШТЕКЕРИ



СВЕТЛА



КЛИМА




АУДИО/ВИДЕО



БОЈЛЕР







## IP Home & Office - функционалности

- ◇ Можност за избор на автоматизација која ја креира самиот корисник (пример: вклучи ја климата ако собната температура е повисока од 25°C)
- ◇ Паметна контрола на уредите со помош на сензорски сигнал (пример: ако сензорот за поплава детектира вода, да се затвори главниот доведен вентил) или во зависност од влезни параметри како температура и други
- ◇ Извршување на сцена (пример: романтична сцена со затворање на ролетните и завесите и вклучување на одредени светла; сцена викенд со исклучување на сите потрошувачи и вклучување на алармот..)
- ◇ Информации за состојбата на сензорите кои се поврзани на трите влеза преку известување на мобилна апликација, опционално, преку СМС или повик!



## IP Home & Office - предности

- ◆ Поврзување на постоечки уреди на интернет и оспособување за нивно интелегентно функционирање
- ◆ Комплетна контрола на електричната инсталација и можност за поврзување и интегрирање на различни сензори
- ◆ Контрола на електрични уреди со голема моќност, 7 излези со максимална моќност на исклучување 22500VA, 1 трофазен излез со максимална моќност на исклучување 22500VA по фаза, вкупна моќност 225000VA
- ◆ Долготрајно решение, период на гаранција до 5 години и животен век до 20 години
- ◆ Можност за напредна анализа на податоците добиени од сензорите и автоматските известувања

# уреди

Додатен уред – единечен Wi-Fi модул



- Управувајте со еден уред поединечно и независно од другите уреди
- Греење, ладење, светло, вентили, завеси, ролетни, капија и многу други
- 2200W моќност
- Модулот се поврзува на Интернет преку домашната Wi-Fi мрежа



# Загарантирана безбедност

- ✓ Секој корисник има посебно корисничко име и сам бира лозинка
- ✓ Секој уред има идентификатор и посебна лозинка со која се конектира на платформата или двојно ниво на заштита
- ✓ Системот може да се контролира и мониторира истовремено од повеќе паметни уреди од исто корисничко име
- ✓ Сервер администраторот нема пристап до вашата лозинка која ја користите поради комплексноста на генерирање енкрипција со која платформата комуницира со корисниците и уредите





# Едноставно и брзо поврзување и контрола

Брзо и едноставно поврзување на IP Home & Office на електричната инсталција во вашиот дом или канцеларски простор

Инсталирање на IP Home & Office со еден клик на мобилна апликација

Мобилната апликација за андроид и ајфон овозможува далечинско управување и контрола на вашиот дом




# Можности на апликацијата






- ✓ Креирање на кориснички акаунти и менаџирање на групи
- ✓ Креирање и активирање на сцени
- ✓ За креирање на автоматизација може да се користат следните параметри: тајмер, состојба на еден или повеќе сензори, метео, загадување на воздух
- ✓ Известувања (notifications), емаил или SMS пораки при промена на состојбата на сензорите
- ✓ Зачувување на сите извршени чекори и промени на состојбите на сензорите



# МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА



# МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА





#### Контакт:

АЈПИ ХОУМ ЕНД ОФИС  
Ул. Симеон Кавракиров 20/9  
1000 Скопје  
Тел: **+389 02 2 463 583**  
Моб: **+389 070 391 468**  
e-mail: **info@iphone.biz**  
Website: <http://iphone.biz>

# ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ВНИМАНИЕТО!

